

Врз основа на член 21 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 30 ноември 2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03), во членот 26 после алинеја 5 се додава алинеја 6 која гласи „Комисија за еднакви можности“.

Член 2

По член 32 се додава нов член 32А кој гласи:

- Промовирање и креирање на концептот за еднакви можности;
- Комисијата за еднакви можности разгледува прашања од аспект на родова компонента;
- Соработува со Секторот за еднакви можности при МТСП и доставува извештај за својата работа најмалку еднаш годишно;
- Подготвува анализи и други документи во кој се содржани еднаквите можности;
- Предлага мерки и активности по развојните планови актите и одлуките при донесувањето од страна на органите и телата на ЕЛС;
- Соработува со останатите комисии при Советот;
- Информира за одредени непочитувања на ЗЕМ.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-3607/1
30 ноември 2007 година

Ш т и п

Претседател
на Советот на Општина Штип

Драги Илиев

Врз основа на член 21 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03 и 18/07), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 27 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03 и 18/07) во членот 26 после алинеја 6 се додава алинеја 7 која гласи „Комисија за правата на детето“.

Член 2

По членот 32А се додава нов член 32Б кој гласи:

- промовирање и заштита на правата, интересите и добросостојбата на децата;
- создавање институционални капацитети за планирање и буџетирање на правата на децата на општинско ниво;
- создавање на човечки ресурси за планирање и буџетирање на правата на децата на општинско ниво.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-2099/1
27 август 2008 година

Ш т и п

Претседател
на Советот на Општина Штип

Драги Илиев

Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07 и 11/08), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јуни 2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07 и 11/08) членот 26 се менува и гласи „Постојани комисиии на Советот се:

- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
- Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина;
- Комисија за социјални работи и здравство;
- Комисија за култура;
- Комисија за образование;
- Комисија за статут и прописи;
- Комисија за мандатни прашања, избор и именувања;
- Комисија за еднакви можности;
- Комисија за правата на детето”.

Комисиите се составени од 5 члена на Советот.

Член 2

Членот 30 се менува и гласи:

„Комисијата за социјални работи и здравство ги разгледува прашањата од надлежност на општината, а кои се однесуваат на социјалната заштита, заштита на децата и здравствената заштита”.

Член 3

По членот 30 се додаваат два нови членови 30-а и 30-б кои гласат:

„Член 30-а”

Комисијата за култура ги разгледува прашањата од надлежност на општината кои се однесуваат на дејностите од областа на културата.

„Член 30-б”

Комисијата за образование ги разгледува прашањата од надлежност на општината кои се однесуваат на образованието (основно, средно и високо).

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип”.

Број 0701-1471/1
11 јуни 2009 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Сузана Николовска

Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07 и 11/08), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јуни 2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА
СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип” број 01/03, 18/07 и 11/08).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип”.

Број 0701-1470/1
11 јуни 2009 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Сузана Николовска

Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08 и 07/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 декември 2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08 и 07/09) членот 9 се менува и гласи: „Празници на општината се 8 ноември-Ден на ослободувањето на Штип и 19 декември (Свети Никола)-Ден на градот“.

Член 2

Во член 10 во став 2 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите „и градоначалникот“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-4132/1
11 декември 2009 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Сузана Николовска

Врз основа на член 21 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ
НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09) во членот 59 став (2) бројот „15“ се заменува со бројот „25“, а бројот „60“ се заменува со бројот „40“.

Член 2

Се овластува Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Штип да утврди пречистен текст на Статутот на Општина Штип.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1712/1
28 февруари 2011 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Сузана Николовска

Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА
СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09).

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 0701-1711/1
28 февруари 2011 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Сузана Николовска

Врз основа на член 114 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Се пристапува кон измена и дополнување на Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 07-8930/1
25 декември 2014 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Влатко Миташев

Врз основа на член 113 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 25 декември 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), во член 4 буквите „бб“ се заменуваат со „4Б“.

Член 2

Во глава 6. **ОБЛИЦИ НА НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ОПШТИНАТА**, точката „ц) јавни трибини, анкети и предлози“ се менува и гласи: „ц) јавни трибини, анкети, предлози и форуми на заедниците“, а по членот 76 се додава нов член 76А кој гласи:

„Градоначалникот и Советот на Општината Штип по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во општината Штип, заради јавно расправање за проблемите и утврдување на решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.

Организирањето на форумите опишани во предходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на општината Штип.

Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на општина Штип. Врз основа на барањето, стратешките документи и целите за развој на општината, градоначалникот поднесува предлог до Советот на општината. Советот одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со правилник што го донесува советот на Општина Штип по предлог на градоначалникот“.

Член 3

Членот 83 се менува и гласи:

„Предлог буџетот на општината го утврдува градоначалникот и го доставува до Советот на општината за донесување во рок утврден со буџетскиот календар“.

Член 4

По главата 11 се додава нова глава 12 која гласи:

„12.ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА ВО ВОЕНА СОСТОЈБА“ , а членот 116 се менува и гласи:

„Во воена состојба органите на општината:

- продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и
- преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разузнавања, природни непогоди и други несреќи и последиците предизвикани од нив.

Општината се подготвува за извршување на обврските од став 1 на овој член преку:

- Планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за свои потреби;
- Формирање единици и штабови за цивилна заштита, во согласност со закон и други прописи,
- Обучување за одбрана, односно вклучување во активности за стекнување на неопходни воено стручни и други знаења за учество во одбраната;
- Преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на тајноста на податоците и информациите и документите од областа на одбраната, во согласност со закон и прописи засновани на закон и
- Соработка со други општини“.

Член 5

Главата **12.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ** станува глава 13, а членовите 116, 117, 118 и 119 стануваат членови 117, 118, 119 и 120.

Член 6

Се овластува Комисијата за статут и прописи да изготви Пречистен текст на Статутот на Општина Штип.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 07-8931/1
25 декември 2014 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Влатко Миташев